

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 41

18 февруари 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
668. Указ бр. 48 од Претседателот на Република Македонија	2	678. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица	5
669. Указ бр. 49 од Претседателот на Република Македонија	2	679. Одлука за утврдување на јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарна, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2019 година	5
670. Указ бр. 50 од Претседателот на Република Македонија	3	680. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „GEOEX 19“, во Република Грузија	7
671. Указ бр. 51 од Претседателот на Република Македонија	3	681. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип	7
672. Указ бр. 52 од Претседателот на Република Македонија	3	682. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT IV/19-1“, во Сојузна Република Германија	7
673. Указ бр. 53 од Претседателот на Република Македонија	3	683. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување, „Студенчица“ Кичево за 2019 година	8
674. Указ бр. 54 од Претседателот на Република Македонија	3		
675. Одлука од Претседателот на Република Македонија	4		
676. Одлука за поништување на постапката за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с.Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРО-ПОРЦ ДОО увоз-извоз с.Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје	4		
677. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид	4		

	Стр.		Стр.
684. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	8	694. Правилник за дополнување на Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови.....	12
685. Одлука за воспоставување дипломатски односи меѓу Република Северна Македонија и Грузија.....	8	695. Правилник за измена на Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови	12
686. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации.....	9	696. Правилник за измена и дополнување на Правилникот за индивидуални сметки	15
687. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	9	697. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата	16
688. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	9	698. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	17
689. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	9	699. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	18
690. Правилник за изменување на Правилникот за оцена на видот и степенот на попреченост на лицата во менталниот или телесниот развој.....	10	700. Решение од Совет за унапредување и развој на ревизијата на Република Македонија.....	18
691. Решение од Судски совет на Република Македонија	10	701. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	19
692. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство.....	11	702. Решение од Совет за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија.....	19
693. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда....	11	703. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2019 година .	19
		Огласен дел	1-60

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

668. **Указ бр. 48**
11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ВИКТОР ФРИДМАН

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес за афирмацијата и за популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Соединетите Американски Држави, како и за унапредување на пријателските односи меѓу Република Македонија и Соединетите Американски Држави.

Бр. 08-189/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

669. **Указ бр. 49**
11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

КРИСТИНА КРАМЕР

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес за афирмацијата и за популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Соединетите Американски Држави и Канада, како и за унапредување на пријателските односи меѓу Република Македонија и Соединетите Американски Држави и Канада.

Бр. 08-190/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

670.

Указ бр. 50

11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

СТОЈАН ЛЕКОСКИ

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителен придонес за афирмацијата и за популаризацијата на современиот македонски јазик, литература и култура во Република Словачка, како и за унапредување на пријателските односи меѓу Република Македонија и Република Словачка.

Бр. 08-192/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

671.

Указ бр. 51

11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ФЕЛИКС УНГЕР

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во своето работење и дејствување со што даде значаен придонес за промовирање на македонската наука и уметност во Европа, со личен ангажман како основач и претседател на Европската академија на науките и уметностите.

Бр. 08-193/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

672.

Указ бр. 52

11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

КАРЛ ФОН ХАБСБУРГ

СО

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во своето работење и дејствување со што даде значаен придонес за европските интеграции на Република Македонија, со личен ангажман како претседател на австриската Паневропска унија.

Бр. 08-194/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

673.

Указ бр. 53

11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

ИСМАИЛ СЕРАГЕЛДИН

СО

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во своето работење и дејствување со што даде значаен придонес за промовирање на меѓурелигиозниот и меѓуцивилизацискиот дијалог и разбирање и македонскиот модел на соживот, со личен ангажман како основачки директор на новата Александриска Библиотека во Александрија.

Бр. 08-195/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

674.

УКАЗ бр. 54

Од 11 февруари 2019 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

КОСТА ПЕЕВ

со

МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

за исклучителната посветеност и ангажираност во своето работење и дејствување со што даде значаен придонес за зачувувањето на дијалектите на македонскиот јазик и неговата поширока афирмација.

Бр. 08-196/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

675.

Врз основа на член 84 алинеја 8 од Уставот на Република Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија ја донесувам следната

О Д Л У К А

I

На организацијата „Македонија 2025“

се доделува признанието

ПОВЕЛБА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

за значаен придонес во економскиот развој и развојот на капацитетите на институциите на Република Македонија, унапредување на бизнис секторот и промовирање на Република Македонија во странство.

II

Оваа одлука стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-188/1
11 февруари 2019 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

676.

Врз основа на член 47 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“, бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРИЦА“ С.БЕЛЧИШТА, ОПШТИНА ДЕБАРЦА ОД ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕВРОПОРЦ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ С.ТРУБАРЕВО СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГОРИЧАНКА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се поништува постапката за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на локали-

тетот „Горица“ с.Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с.Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје.

2. Постапката за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минерална сировина од точката 1 од оваа одлука се поништува со оглед дека имателот на концесијата за експлоатација по извршениот пренос на концесијата не го платил надоместокот во висина од седум проценти од проценетата вредност на концесијата за експлоатација на минерални сировини во износ од 1.549.409,82 денари.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – минерална вода на локалитетот „Горица“ с.Белчишта, Општина Дебарца од Друштвото за трговија и услуги ЕВРОПОРЦ ДОО увоз-извоз с.Трубарево Скопје на Друштвото за производство, трговија и услуги ГОРИЧАНКА ДОО увоз-извоз Скопје бр. 44-9178/1 од 16.10.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.193/18).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-264/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

677.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ – ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест

40.000 литри Екстра лесно масло за горење (ЕЛ-1) потребно за непречено остварување на работите на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени-те нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Државниот студентски дом „Никола Карев“ – Охрид.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-298/1 Претседател на Владата
12 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

678.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Струмица бр. 44-3843/1 од 3.4.2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/18).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45 - 532/1 Претседател на Владата
12 февруари 2019 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

679.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“, бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ ПРЕВЕНТИВНИ И ОДРЕДЕНИ РАБОТИ ОД ПРИМАРНА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА КОИ ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА ОБЕЗБЕДУВА СРЕДСТВА ЗА НИВНО ЦЕЛОСНО ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВО 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат јавни здравствени установи кои вршат превентивни и одредени работи од примарната, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита за кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија обезбедува средства за нивно целосно функционирање во 2019 година и тоа:

Реден број	Јавна здравствена установа
1	Универзитетски стоматолошки клинички центар Св. Пантелејмон - Скопје
2	Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија
3	Универзитетска клиника за ревматологија
4	Универзитетска клиника за токсикологија
5	Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби
6	Универзитетска клиника за дерматологија
7	Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија
8	Универзитетска клиника за детска хирургија
9	Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје
10	Општа болница - Гостивар
11	Општа болница со проширена дејност Дебар
12	Општа болница Кичево
13	Општа болница Охрид
14	Општа болница Прилеп
15	Психијатриска болница - Скопје
16	Здравствен дом - Крива Паланка
17	Здравствен дом - Охрид
18	Здравствен дом - Струмица
19	Здравствен дом - Тетово
20	Здравствен дом - Берово
21	Здравствен дом - Валандово
22	Здравствен дом - Неготино
23	Здравствен дом - Пехчево
24	Здравствен дом - Ростуше
25	Поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје
26	Институт за Јавно здравје на РМ
27	Здравствен дом „ЛИПКОВО“ - Липково

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-652/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

680.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“, бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „GEOEX 19“, ВО РЕПУБЛИКА ГРУЗИЈА

1. За учество во вежбовната активност „GEOEX 19“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Република Грузија во периодот од 25-29 март 2019 година, се испраќаат 2 (два) припадника на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување, исхрана и дневниците за службено патување на припадниците на Армијата ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-657/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

681.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/2018), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Модел	Производител	Количина (парче)
1.	Компактен видео систем	Telepack-X GI TP200 EN	Карл Шторц	1
2.	Видео гастроскоп	13821 PKS	Карл Шторц	1
3.	Видео колоноскоп	13924 PKS	Карл Шторц	1
4.	Пумпа за сукција	253200 Unimat	Карл Шторц	1
5.	Електро - хируршки генератор	20 5308 20 Autocor-II 80	Карл Шторц	1
6.	Количка за видео ендоскоп	20 0200 81 Troll-E Mobile Stand	Карл Шторц	1
7.	Систем за миење и дезинфекција на флексибилни ендоскопи	SL-V1-Serie1	Солускоп	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45 - 663/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

682.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО ВЕЖБОВНАТА АКТИВНОСТ „DINAMIC FRONT IV/19-1“, ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

1. За учество во вежбовната активност „DINAMIC FRONT IV/19-1“ (во натамошниот текст: вежбовната активност), која ќе се одржи во Сојузна Република Германија во периодот од 23 февруари до 10 март 2019 година, се испраќаат 8 (осум) припадници на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата).

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на Армијата ги обезбедува Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а дневниците за службено патување ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-665/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

683.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ, „СТУДЕНЧИЦА“ КИЧЕВО ЗА 2019 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за водоснабдување „Студенчица“ Кичево за 2019 година, бр.02-159/1-6 од 25.1.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 25.1.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-817/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

684.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари- деловни простории, кои се наоѓаат на КП бр.2466 на КО Тетово 1 на ул."ЈНА", бр.70 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,39 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 2, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,56 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 3, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,45 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 4, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 15,29 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 5, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 24,09 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 6, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 24,09 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 7, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 13,93 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 8, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16,32 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 9, намена на посебниот дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 16,32 м2;

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, број на посебен дел од зграда 10, намена на посебниот дел од зградата П, со внатрешна површина од 4,46 м2 и

- зграда 1, намена на зграда В4-8, влез 1, кат К-1, намена на посебниот дел од зградата Х, со внатрешна површина од 38,78 м2, во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 45-869/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

685.

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91) и член 7 став 1 алинеја 6 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ГРУЗИЈА

Член 1

Со оваа одлука Република Северна Македонија воспоставува дипломатски односи со Грузија на ниво на амбасадори.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со влегувањето во сила на Одлуката за прогласување на амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/19).

Бр. 45-1299/1
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

686.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за иновациона дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ИНОВАЦИИ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за комерцијализација на иновации бр. 01-528/5 од 11.2.2019 година, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 11.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11030/1-18
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

687.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари, на улица „8-ми Септември бр.53“ Велес кои се наоѓаат на КП 2502, во КО Велес, и тоа:

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат СУ, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внатрешна површина од 375,30 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат СУ, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна внатрешна површина од 177,86 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внатрешна површина од 349,16 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат ПР, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна внатрешна површина од 233,58 м² ;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат 1, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внатрешна површина од 423,19 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат 1, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна внатрешна површина од 240,45 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат 2, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата ДП, со вкупна внатрешна површина од 474,04 м²;

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-2, влез 1, кат 2, број на посебниот дел на зградата /, намена на посебниот дел од зградата Х и ХС, со вкупна внатрешна површина од 183,44 м²;

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-11079/1-18
12 февруари 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

688.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЛЈУБЕЗНОСТ - Скопје, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЛЈУБЕЗНОСТ - Скопје, со седиште на ул. „Влае“ бр.42 Скопје - Карпош се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Здружение на граѓани за помош на бездомници, социјално загрозени семејства и поединци ЛЈУБЕЗНОСТ - Скопје, со седиште на ул. „Влае“ бр.42 Скопје - Карпош, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-8425/4
21 септември 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

689.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАРОТ
НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА
ЗАШТИТА**

1. Барањето на Здружение Национална алијанса за лица со посебни потреби, Гевгелија, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение Национална алијанса за лица со посебни потреби Гевгелија, со седиште на ул. “Деко Ковачев бр.96 Гевгелија, се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение Национална алијанса за лица со посебни потреби, Гевгелија, со седиште на ул. “Деко Ковачев бр.96 Гевгелија, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-10073/4
25 декември 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

690.

Врз основа на член 203 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 30/16, 163/17 и 51/18), министерот за труд и социјална политика, во согласност со министерот за образование и наука и министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНА
НА ВИДОТ И СТЕПЕНОТ НА ПОПРЕЧЕНОСТ
НА ЛИЦАТА ВО МЕНТАЛНИОТ ИЛИ ТЕЛЕСНИОТ
РАЗВОЈ****Член 1**

Во Правилникот за оценка на видот и степенот на попреченост на лицата во менталниот или телесниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.172/16), во член 14 став 1 точката 3. се менува и гласи:

„3. за лица со пречки во телесниот развој: Јавна здравствена установа Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје и Јавна здравствена установа Клиничка болница Битола - Одделение за ментално здравје на деца и младици;“

Во точката 5. алинејата 1 се менува и гласи:

„- Јавна здравствена установа Институт за физикална медицина и рехабилитација - Скопје и организациона единица Завод за ментално здравје на деца и мла-

динци и организациона единица Служба за превентивна здравствена заштита - Центар при Јавна здравствена установа Здравствен дом Скопје, за општините на подрачјето на град Скопје, како и за општините Арачиново, Зелениково, Илинден, Јегуновце, Петровец, Сопиште, Студеничани и Чучер-Сандево;“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-127/1
4 јануари 2019 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Бр. 08-1729/1
6 февруари 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
Арбен Адеми, с.р.

Бр. 22-568/2
15 јануари 2019 година
Скопје

Министер
за здравство,
доц.д-р **Венко Филипче, с.р.**

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

691.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 13.02.2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Муса Сулејмани, судија на Основниот суд Куманово, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 14.02.2019 година.

Бр. 02-282/2
18 февруари 2019 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

692.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), член 26 став 4 од Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16) и точка 14 од Одлуката за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/11), гувернерката на Народната банка на Република Македонија донесе

УПАТСТВО ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Во Упатството за начинот за вршење на платниот промет со странство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/16), во точката 27 став 1, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“.

2. Во точката 28 став 1, алинеите 6 и 7 се менуваат и гласат:

„- наплата врз основа на продажба на хартии од вредност (портфолио-инвестиции): налог за продажба / извештај од продажба на хартии од вредност во странство, договор со кој се уредува односот со овластениот учесник на пазарот на хартии од вредност / овластениот учесник на странска берза или странски организиран пазар на хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата;

- наплата врз основа на дивиденди, камати и други приноси од хартии од вредност (портфолио-инвестиции): извод од сметка за хартии од вредност издаден од соодветен странски депозитар или известување / документ за исплатена дивиденда, камата или други приноси од хартии од вредност.“

3. Во точката 38 став 1 алинеја 2, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“.

4. Во точката 41 став 1, алинејата 6 се менува и гласи:

„- за плаќање врз основа на вложување во хартии од вредност во странство од страна на резиденти (портфолио-инвестиции) согласно со член 14 од Законот за девизно работење: налог за извршување трансакција даден на овластен учесник на пазарот на хартии од вредност / овластен учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност или друг документ со кој може да се потврди трансакцијата;“

Во алинејата 12, точката и запирката се заменуваат со точка.

Алинејата 13 се брише.

5. Во точката 45 став 2, зборовите: „точката 162“ се заменуваат со зборовите: „точката 158“.

6. Ова упатство стапува во сила осмиот ден од денот на објавувањето со „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 16-5130/1
13 февруари 2019 година
Скопје

Гувернер
на Народната банка на
Република Македонија,
д-р **Анита Ангеловска-Бежоска**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

693.

Врз основа на член 2 став 1 точка 28, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), постапувајќи по барањето на друштвото за осигурување Нова Осигурување АД Скопје за одобрување на приватна понуда на хартии од вредност од 31.1.2019 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на ден 8.2.2019 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за осигурување Нова Осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - четврта емисија на 300.000 обични акции, во вредност од 3.000.000 евра односно 184.499.100 денари пресметано по средниот курс на НБРМ согласно Одлуката број 0201-01/05 од 23.1.2019 година за зголемување на основната главнина на Друштвото за осигурување Нова осигурување АД Скопје преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собрание-то на акционери.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката број 0201-01/05 од 23.1.2019 година за зголемување на основната главнина на Друштвото за осигурување Нова осигурување АД Скопје преку издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот на хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депо-

зитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Број 10-4
8 февруари 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити, с.р.**

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

694.

Врз основа на член 83 став (3), 84 став (1) и (2) и 87 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018), и член 124 став (3), 125 став (1) и (2) и 128 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување на седница одржана на 14.2.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРО- ЦЕНКА НА СРЕДСТВАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ДОБРОВОЛНИТЕ ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за проценка на средствата на задолжителните и доброволните пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 138/2008, 55/2013 и 218/2018) по членот 11-а се додаваат два нови члена 11-б и 11-в кои гласат:

„Член 11-б

(1) Пензиското друштво, за пензискиот фонд, врши претворање на средствата од пренос од друг пензиски фонд во сметководствена единица, врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на добивање на информацијата за износот на средствата.

(2) Чуварот на имот, за пензискиот фонд, врши претворање на средствата од пренос од друг пензиски фонд во сметководствена единица врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на добивање на информацијата за износот на средствата користејќи ги податоците за средствата добиени од пензиското друштво.

Член 11-в

(1) Пензиското друштво, за задолжителниот пензиски фонд, врши претворање на средствата од надоместокот за ненавремено пренесување на придонеси или на-

доместокот за ненавремена распределба на осигуреници во сметководствена единица врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на утврденото задоцнување.

(2) Чуварот на имот, за задолжителниот пензиски фонд, врши претворање на средствата од надоместокот за ненавременно пренесување на придонеси или надоместокот за ненавремена распределба во сметководствена единица врз основа на вредноста на сметководствената единица на датумот на утврденото задоцнување користејќи ги податоците добиени од пензиското друштво.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-276/2
14 февруари 2019 година
Скопје

Член на Советот на експерти
Дарко Саздов, с.р.

695.

Врз основа на член 75 став (2) и (4), член 80, член 95 став (5) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) и член 107 став (2) и (4), член 114 став (6) од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 124/2010, 17/2011 и 13/2013) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана на 14.2.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА МАРКЕТИНГ НА ПЕНЗИСКИ ФОНДОВИ

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на маркетинг на пензиски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/2013, 182/2014, 221/2015, 166/2016 и 9/2019) во член 22 ставот (2) се менува и гласи:

“Пензиското друштво, до 28.02.2019 година, доставува извештај согласно член 95 став (1) и став (3) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување до секој член на пензискиот фонд кој е избришан од регистарот на членови, кој во текот на осигурувањето се стекнал со својство на осигуреник согласно со членот 11 точки 9 и 15 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.“

Член 2

Образецот број 7 се менува и гласи:

“Образец број 7

Лого на друштво,
Име и презиме и
адреса за кореспонденција за
член/пензионирани член

Податоци за член/пензиониран член
Број на договор/распределен член
Датум на стекнување на
членство/пензионирање

Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: _____

Вие поседувате _____сметководствени единици, односно вкупен износ од _____(денари).
 _____(денари) = _____* _____(денари)

(Вкупен износ) сметководствената единица)	(Број на сметководствени единици)	(Вредност на
--	-----------------------------------	--------------

Вашето членство во вториот пензиски столб престана, согласно закон, на 01.01.2019 година и Ви е останувате осигуреник во Фондот на ПИОМ. Поради тоа, средствата од Вашата индивидуална сметка се пренесени во Фондот на ПИОМ од каде ќе ја добивате Вашата идна пензија.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)
www.mapas.mk тел. 02 3224 229

Уплати/исплати во (гггг) година

[illegible]

Графички приказна состојба на
сметка со износ на 31.12.(гггг-1) год.и на
31.12. (гггг) год.

ИЗНОС за
31.12.(гггг-1)

ИЗНОС ЗА
31.12.(гггг)

[Дводимензионален графички приказ на состојба на сметка со износ на 31.12.(ggrr-1) год.и на 31.12 (ggrr) год].

31.12.(TTTT-1)

31.12.(TTTT)

Опис на уплати/исплати од табелата за извештајниот период

- 1.
- 2.
- ...
- n.

[Дел за електронска проверка на состојба]

[Дел за ажурирање на податоците на членот (во хартиена и електронска форма)]

Во текот на _____ година пензиското друштво наплати надоместок од придонеси во износ од _____ ден и месечен надоместок од вредноста на нето средствата, за управување со средствата, во висина од _____% за _____ година.

Вашите средства се инвестираат согласно закон и остварениот принос од инвестициите се додава на средствата на Вашата сметка. Детален преглед на инвестициите е даден во Извештајот за инвестиционно портфолио.

Поимник (содржи опис најмалку на поимите: задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос и сметководствена единица)

Простор за друштво

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-276/3
14 февруари 2019 година
Скопје

Член на Советот на експерти
Дарко Саздов, с.р.

696.

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 29/2002, 85/2003, 40/2004, 113/2005, 29/2007, 88/2008, 48/2009, 50/2010, 171/2010, 36/2011, 98/2012, 13/2013, 164/2013, 44/2014, 192/2015, 30/2016, 21/2018 и 245/2018) Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, на седницата одржана 14.2.2019 година, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ СМЕТКИ

Член 1

Во Правилникот за индивидуални сметки („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/2013 и 221/2015) во член 2 став (2) точката s) по зборот: „повлекување“ се додаваат зборовите: „или пренос“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Евиденцијата за индивидуалните сметки содржи податоци за:

а) Единствен број на сметката и датум на нејзиното отворање;

б) Податоци за членот или пензионираниот член и тоа:

- име и презиме;
- единствен матичен број (ЕМБГ);
- ден, месец и година на раѓање;
- идентификациски број доколку членот или пензионираниот член е странец;
- статус на член или пензиониран член
- пол;
- постојано живеалиште и адреса;
- адреса за кореспонденција, и
- контакт телефон;
- даночен број на работодавачот (од времена распределба)

в) Датум на потпишување и број на договорот за членство во задолжителен пензиски фонд или датум на потпишување и број на договорот за исплата на средства од задолжителен пензиски фонд;

г) Датум на стекнување на статусот член на задолжителен пензиски фонд или статусот пензиониран член на задолжителен пензиски фонд;

д) Датум на потпишување на изјава за продолжување на членство во задолжителен пензиски фонд;

ѓ) Датум на потпишување на изјава за престанок на членство во задолжителен пензиски фонд;

е) Регистарски код на агентот, со кој е склучен договорот за членство во задолжителниот пензиски фонд (за членовите кои имаат потпишано договор за членство) или договорот за исплата на средства од задолжителен пензиски фонд;

ж) Податоци за средствата на индивидуалната сметка и тоа за:

1) Придонеси:

- назив на друштвото;
- назив на задолжителниот пензиски фонд;
- датум на секој уплатен придонес;

- износ на секој уплатен придонес;
- износ на наплатениот надоместок од страна на друштвото од секој уплатен придонес;

- вредност на сметководствената единица на секој датум на уплата на придонес;

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат на уплатениот придонес по одземањето на надоместокот од придонес;

- месец (периодот) за кој е уплатен придонесот и
- вид на секоја уплата.

2) Надоместок за ненавремено пренесување на придонес:

- датум на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придонеси за кој датум се пресметува односно утврдува надоместок за ненавремено пренесување придонеси;

- периодот (прв и последен датум за кој е утврдено задоцнување) на кој се однесува надоместокот за ненавремено пренесување на придонес;

- износ на секој утврден вкупен надоместок за ненавремено пренесување на придонес;

- вредност на сметководствената единица на датум на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придонеси и на кој е утврден надоместок за ненавремено пренесување придонеси и

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат на утврдениот надоместок за ненавремено пренесување на придонес.

3) Надоместок за ненавремена распределба на осигуреник:

- датум на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придонеси за осигуреник кој е ненавремено распределен и за кој датум се пресметува односно утврдува надоместок за ненавремена распределба на осигуреник;

- периодот (прв и последен датум) на кој се однесува надоместокот за ненавремена распределба на осигуреник;

- износ на утврден вкупен надоместок за ненавремена распределба на осигуреник;

- вредност на сметководствената единица на датум на кој е извршена уплата на вкупните задоцнети придонеси за осигуреник кој е ненавремено распределен и за кој датум се утврдува надоместок за ненавремена распределба на осигуреник и

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат на утврдениот надоместок за ненавремена распределба на осигуреник.

4) Преноси на средства од други задолжителни пензиски фондови:

- датум на пренос на средства од друг задолжителен пензиски фонд;

- износ на пренесените средства од друг задолжителен пензиски фонд;

- вредност на сметководствените единици на датумот на пренос на средствата;

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат со пренесените средства и

- име на задолжителниот пензиски фонд од кој се пренесени средствата.

5) Преноси на средства во други задолжителни пензиски фондови:

- датум на пренос на средствата во друг задолжителен пензиски фонд;

- износ на пренесените средства во друг задолжителен пензиски фонд;

- вредност на сметководствената единица на датумот кој претходи на датумот на добивање на информацијата за износот на средствата;

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат со пренесените средства во друг задолжителен пензиски фонд;

- име на задолжителниот пензиски фонд во кој се пренесени средствата и

- износ на исплатен надоместок за премин

6) Преноси на средства во Фондот на ПИОМ:

- датум на пренос на средствата во Фондот на ПИОМ;

- вредност на сметководствените единици на датумот на пренос на средствата;

- број на сметководствени единици кои соодветствуваат со пренесените средства;

7) Исплата на пензија:

- износ на пренесени или исплатени средства по основ на пензија или други случаи утврдени со Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување;

- вредност на сметководствените единици на датумот кој претходи на датумот на исплатата и

- број на сметководствени единици кој соодветствува со износот на исплатените средства.

8) Тековна вредност на сметководствената единица на задолжителниот пензиски фонд за секој датум на проценка;

9) Тековна вредност на средствата на индивидуалната сметка за секој датум на проценка и

10) Вкупен број на сметководствени единици за секој датум на проценка.

з) Број и датум на документот врз основа на кој се затвора индивидуалната сметка.

Член 3

Во членот 4 зборовите: „точка г)“ се заменуваат со зборовите: „точка ж)“.

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

“Индивидуалната потсметка на посебната сметка за времено распределениот осигуреник што ја отвора друштвото, треба да ги содржи податоците од членот 3 точките а) и ж) на овој правилник и податоците за единствениот матичен број на осигуреникот, име, презиме, датумот на временото распределување на осигуреникот и единствен даночен број на правното лице каде е вработено.“

Член 5

Во член 8 по ставот (2) се додава нов став 3) кој гласи:

„(3) Друштвото го определува бројот на сметководствените единици кои се евидентираат на индивидуалната сметка при утврдување на надоместок за ненавремено пренесување на придонеси или надоместок за ненавремена распределба врз основа на вредноста на утврдениот надоместок поделена со вредноста на сметководствената единица на датумот на утврденото задоцнување.“

Член 6

Обврската од член 2 и член 4 од овој правилник која се однесува на евиденција на даночен број на работодавачот ќе се применува од 1.4.2019 година.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-276/4
14 февруари 2019 година
Скопје

Член на Советот на експерти

Дарко Саздов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

697.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16, 189/16 и 198/18), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 18.2.2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	26,458
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	28,091
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	31,637
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	30,918
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	26,022

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	62,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	64,50
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	60,00
в) Масло за горење		ден/лит

- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	48,50	- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
г) Мазут		ден/кг	б) Дизел гориво		ден/лит
- М-1 НС	до	32,228	- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтни деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	62,00	61,50	61,00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	64,00	63,50	63,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	59,50	59,00	58,50
Е.Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	48,00	47,50	47,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтни деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтни деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,838
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,900
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,180
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,144
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е.Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 19.2.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-284/1
18 февруари 2019 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

698.

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот) одлучувајќи по известување бр. 03-334/1 од 26.12.2017 година на подносителот ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица за соодветно постапување, врз основа на член 16 став 1 точка 2 и став (3) точка 2) и точка 4) од Законот за ревизија („Сл. весник на Репуб-

лика Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 23/16), на седница одржана на ден 29.01.2018 година го донесе следново

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата за вршење на работи на ревизија на ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица, поради неисполнување на условите од член 25 став (5) точка 3) и точка 4) од Законот за ревизија, по барање на овластениот ревизор/управител на ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ – Струмица поради остварување на правото на старосна пензија односно пензионирање.

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 16 став 1 точка 2 и став (3) точка 2) и точка 4) од Законот за ревизија, Советот трајно ја одзема лиценцата за работа на ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица кое не ги исполнува условите предвидени од член 25 од Законот за ревизија.

ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица до Советот има поднесено известување бр. 03-334/1 од 26.12.2017 година, со кое не известува дека повеќе не ги исполнува условите од член 25 од Законот, односно дека заклучно со 22.12.2017 година ТП Ревизија ТРЕЈД ВИТАНОВ Струмица со решение од Централен Регистар на Република Македонија е избришано односно ликвидирано заради остварување на правото на старосна пензија на овластениот ревизор кој бил сопственик и управител на истото.

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 став 1 точка 2 и став (3) точка 2) и точка 4) од Законот за ревизија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија на седница одржана на ден 29.01.2018 година одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

Правна поука: Незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 02-73/1
30 јануари 2018 година
Скопје

Совет за унапредување и
надзор на ревизијата
в.д. Претседател,
Претим Исени, с.р.

699.

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот) одлучувајќи по барање за укинување на важноста на лиценцата за работа за вршење на работи на ревизија на овластен ревизор – Трговец поединец ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменковска од Куманово со бр. 03-77/1 од 30.01.2018 година на подносителот Лоза Стаменковска за соодветно постапување, врз основа на член 16 став (1) точка 2 од Законот за ревизија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 23/16), на седница одржана на ден 26.02.2018 година го донесе следново

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата за работа за вршење на работи на ревизија на овластен ревизор – Трговец поединец ТП ЛОГИСТ ИК РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменковска од Куманово со регистарски број 12 заведена под бр. 07- 531/1 од 23.01.2015 година, на

нејзино барање поради остварување на правото на старосна пензија односно пензионирање и поради одзема на лиценца за овластен ревизор која била издадена на име на подносителот.

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 16 став (1) точка 2 и став (3) точка 2) од Законот за ревизија, Советот трајно ја одзема лиценцата за работа на ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменковска од Куманово кое не ги исполнува условите предвидени од член 25 од Законот за ревизија.

ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменковска од Куманово до Советот има поднесено барање бр. 03-77/1 од 30.01.2018 година, за укинување на важноста на лиценцата за работа за вршење на работи на ревизија на ОР – трговец поединец ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко Стаменковска од Куманово поради не исполнување на условите од член 25 од Законот. По барање на управителот на ТП ЛОГИСТ РЕВИЗИЈА Лоза Славко.

Стаменковска од Куманово и е одземена лиценцата за овластен ревизор, која што е еден од основните услови предвидени во член 25 од Законот за ревизија.

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 став 1 точка 2 и став (3) точка 2) од Законот за ревизија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија на седница одржана на ден 26.02.2018 година одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

Правна поука: Незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 04-77/2
26 февруари 2018 година
Скопје

Совет за унапредување и
надзор на ревизијата
в.д. Претседател,
Претим Исени, с.р.

700.

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот) одлучувајќи по барање за укинување на важноста на лиценцата за работа за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор бр. 03-78/1 од 30.01.2018 година на подносителот Дивна Стојановска од Куманово за соодветно постапување, врз основа на член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 23/16), на седница одржана на ден 26.02.2018 година го донесе следново

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата на овластениот ревизор Дивна Стојановска до Куманово со регистарски број 148 заведена под бр. 07- 412/1 од 04.11.2013 година, на нејзино барање поради остварување на правото на технолошки вишок.

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот трајно ја одзема лиценцата на овластениот ревизор Дивна Стојановска од Куманово со регистарски број 148 заведена под бр. 07-412/1 од 04.11.2013 година, на нејзино барање поради остварување на правото на правото на технолошки вишок.

Дивна Стојановска од Куманово до Советот има поднесено Барање за укинување на важноста на лиценцата за овластен ревизор бр. 03-78/1 од 30.01.2018 година, со кое бара да и се укине важноста на лиценцата поради остварување на правото на правото на технолошки вишок.

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија на седница одржана на ден 26.02.2018 година одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

Правна поука: Незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 04-78/2
26 февруари 2018 година
Скопје

Совет за унапредување и
надзор на ревизијата
в.д. Претседател,
Премтим Исени, с.р.

701.

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот) одлучувајќи по барање за укинување на важноста на лиценцата за работа за вршење на работи на ревизија за овластен ревизор бр. 03-94/1 од 05.02.2018 година на подносителот Лоза Стаменковска за соодветно постапување, врз основа на член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија („Сл. весник на Република Македонија“ бр.158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15 и 23/16), на седница одржана на ден 08.02.2018 година го донесе следново

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата на овластениот ревизор Лоза Стаменковска до Куманово со регистарски број 149 заведена под бр. 07- 413/1 од 04.11.2013 година, на нејзино барање поради остварување на правото на старосна пензија односно пензионирање.

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот трајно ја одзема лиценцата на овластениот ревизор Лоза Стаменковска од Куманово со регистарски број 149 заведена под бр. 07-413/1 од 04.11.2013 година, на нејзино барање поради остварување на правото на старосна пензија односно пензионирање

Лоза Стаменковска од Куманово до Советот има поднесено Барање за укинување на важноста на лиценцата за овластен ревизор бр. 03-94/1 од 05.02.2018 година, со кое бара да и се укине важноста на лиценцата поради заминување во старосна пензија, а и поради здравствени причини што не и дозволуваат да продолжи со работа.

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија на седница одржана на ден 08.02.2018 година одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

Правна поука: Незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

Бр. 04-942/2
21 февруари 2018 година
Скопје

Совет за унапредување и
надзор на ревизијата
в.д. Претседател,
Премтим Исени, с.р.

702.

Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија (во понатамошниот текст: Советот) одлучувајќи по барање за одземање на лиценцата за овластен ревизор бр. 03-392/1 од 24.12.2018 година на подносителот Стојан Вељковски од Куманово за соодветно постапување, врз основа на член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 135/11, 188/13, 43/14, 138/14, 184/14, 145/15, 192/15, 23/16 и 83/18), на седница одржана на ден 31.01.2019 година го донесе следново

РЕШЕНИЕ

1. ТРАЈНО СЕ ОДЗЕМА лиценцата на овластениот ревизор Стојан Вељковски до Куманово со регистарски број 142 заведена под бр. 07- 369/1 од 03.09.2013 година, на негово барање поради остварување на правото на пензија.

2. Оваа Решение влегува во сила со денот на донесување и истото ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот трајно ја одзема лиценцата на овластениот ревизор Стојан Вељковски до Куманово со регистарски број 142 заведена под бр.07- 369/1 од 03.09.2013 година, на негово барање поради остварување на правото на пензија.

Стојан Вељковски од Куманово до Советот има поднесено барање за одземање на лиценцата за овластен ревизор бр. 03-392/1 од 24.12.2018 година, со кое бара да и се укине важноста на лиценцата поради остварување на правото за пензија уше од 2015 година.

Врз основа на горенаведеното, а во врска со член 16 став 1 точка 2 од Законот за ревизија, Советот за унапредување и надзор на ревизијата на Република Македонија на седница одржана на ден 31.01.2018 година одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

Правна поука: Незадоволната страна може да поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 15 дена од денот на приемот на ова решение.

УП I 08-3
31 јануари 2019 година
Скопје

Совет за унапредување и
надзор на ревизијата
Претседател,
Премтим Исени, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

703.

Врз основа на член 44, став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-декември 2018 година и јануари 2019 година, во однос на просечните цени на мало во 2017 година, изнесува 2,6%.

Директор,
Апостол Симовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 3000000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019041